

# ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2021 ЗА АНГЖИРАЊЕ НА ИЗВЕДУВАЧ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА МОНУМЕНТАЛЕН СПОМЕНИК НА 12 МЛАДИНЦИ ОД ВАТАША ВРЗ ОСНОВА НА ПОСТОЕЧКО ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ

Датум на објавување на повикот 09.06.2021 година.

Јавниот повик е отворен 5(пет) дена сметано од датумот на објавување.

## ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Локален Музеј – Галерија Кавадарци е установа од областа на Културата , чија основна дејност е со шифра 91.02 – Дејност на Музеите. Како сеопфатна институција од областа на Културата а на Локално ниво, Музејот се занимава со прибирање, обработка, презентација , истражување и заштита на Културното наследство. Во рамки на неговите надлежности се реализираат проекти од Локален карактер и од Национален интерес.

Еден од тие проекти е и овој кој е од национална важност а е Спомен обележјето на 12-те ваташки младинци се наоѓа во месноста Моклиште близу с.Ваташа , Кавадарци.Претставува еден од значајните културно-историски споменици од НОВ. Поради оштетување од атмосферските влијанија ова спомен обележје изгуби од својата монаменталност, а ушто повеќе по кражбата на релјефот во 2015година чии автори беа : скулпторот Јован Грабул , а на споменикот архитектот Искра Грабул. Поради ова планираме да се реконструира надополни и оплемени постоечкото спомен обележје со вајарски труд врз основа на старото идејно решение.

## НАБАВУВАЧ НА УСЛУГИТЕ

Локален Музеј – Галерија Кавадарци со седиште на ул: 7 ми Септември бр.58 Кавадарци , со МБ 4401573 и ДБ:МК 4011992104747 со дејност 91.02 – Дејност на Музеите а застапувана од Директорот – Весна Ѓорѓиева

## ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

Предмет на набавка е реализација на претходно – идејно решение т.е Изработка на нов модел на рељеф од полимер со димензии ( Дијаметар 3 метри и длабочина 25 см). Детален опис на предметот на набавка е даден **во техничката спецификација** составен дел на овој јавен повик.

Еден понудувач може да поднесе само една неделива понуда .

## ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право да достави понуда има секое заинтересирано лице или правен субјект кој ги исполнува следниве услови :

1. Завршено високо образование – Факултет за ликовна уметност / Или за правно лице – Да се бави со оваа дејност и да има вработено минимум едно лице со високо образование – Факултет за Ликовна уметност .
2. Да поседува минимум 10 години работно искуство во струката.
3. Да се јавува како автор/ или утврдено авторско право на минимум 10 изработени скулптури , портрети , бисти или релјеф.
4. Докажано портфолио за реализација на слични или исти услуги.

#### РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ

Реализација на работите наведени во техниката спецификација е 30 календарски дена сметано од денот на потпишување на Договорот.

#### МЕСТО НА ИСПОРАКА НА УСЛУГИТЕ

Наведените работи ќе се одвиваат на Локација на постоечкиот споменик на 12 – те Ваташки младинци месност Моклиште.

#### ЦЕНА НА ПОНУДАТА

Во цената на понудаувачот треба да се пресметани и вклучени сите трошоци на понудувачот вклучително и транспортните трошоци за достава на материјал / Испорака , и за целокупната изработка.

Доколку понудувачот ангажира подизведувачи или помошни лица истите треба да ги вклучи во понудата.

Понудаваачот треба да ја изрази единечната и вкупната цена на понудата со вклучен ДДВ , во денари согласно образецот за финасиска понуда кој што е составен дел од повикот.

#### КОРЕКЦИЈА НА ЦЕНИ

При реализација на Договорот на набавка корекција на цени не е предвидена.

#### НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Начинот на плаќање ќе се изврши на две рати и тоа :

- 1 рата по целокупно завршување на работите и нивно предавање во висина од половина од износот со вклучен данок.
- 2 рата - остаток со вклучен данок најкасно до 31.12.2021 година.

## ПЕРИОД НА ВАЖНОСТ НА ПОНУДАТА

Понудата треба да биде важечка минимум 90 дена сметано од датумот на поднесување.

## КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Во процедурата за избор ќе се применуваат следниве критериуми и бодувања :

- Биографија 10 поени
- Искуство на исти или слични проекти и искуство во струката 10 поени
- Цена – 80 поени

## ПОНУДАТА ТРЕБА ДА Е СОСТАВЕНА ОД СЛЕДНИВЕ ЕЛЕМЕНТИ:

### 1 Техничка понуда

- Доказ за завршено образование / Документ за регистрирана дејност и М1-2 образец за вработено стручно лице
- Биографија на понудувачот и краток опис на работното искуство и реализираните проекти. Доколку е во можност да се приложи брошура или каталог од реализираните проекти.
- Изјава за професионална способност ( Во прилог )

### 2. Финансиска понуда

- Образец за финансиска понуда ( Во прилог )

## НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА


Понудите треба да бидат доставени во рок од 5(пет) дена сметано од денот на објавување на повикот.

Краен рок на доставување на понудите е до 14.06.2021 година до 14 часот.

Понудите се доставуваат по електронска пошта со прилог скенирани документи на [muzeigalerija@gmail.com](mailto:muzeigalerija@gmail.com)

Или до Архивата на Музејот во рамки на истиот рок.

Понудите доставени по истекот на крајниот рок за поднесување нема да бидат предмет на разгледување.



Димензија ( дијаметар 3m длабочина 25cm)

#### ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКАТА

Реден број.	Опис / Фотографија	Артикал/Количина	Забелешка
1	Изработка на модел од глина според постоечката фотографија	1	
2	Изработка на гипсен калап /и Според постоечкото решение	Согласно идејното решение	
3	Изработка на метална конструкција во внатрешноста на релјефот заради обезбедување на цврстина	Согласно идејното решение	
4	Одливање со полимер	Согласно идејното решение	Материјалот треба да е цврст и отпорен од надворешни влијанија
5	Патинирање на релјефот	Согласно идејното решение	Со патината треба да биде доловен изгледот и предвидената боја
6	Монтажа на релјефот	1	

ОБРАЗЕЦ НА ФИНАНСИСКА ПОНУДА

Реден број	Опис	Количина	Цена
1	Изработка на модел од глина според постоечката фотографија		
2	Изработка на гипсен калап		
3	Изработка на метална конструкција во внатрешноста на релјефот заради обезбедување на цврстина		
4	Одливање со полимер		
5	Патинирање на релјефот		
6	Монтажа на релјефот		
7	Транспорт/ Непредвидени трошоци		

Понудувач :

Датум на поднесување на понудата

\_\_\_\_\_

Изјава за професионална способност

**И З Ј А В А**

Под целосна Материјална и Кривична одговорност , Јас

---

Изјавувам дека располагавам со организациски капацитети , потребните вештини , и потребното стручно знаење за реализирање на предметот на набавка , утврден во овој јавен повик, и истиот доколку бидам избран ќе го реализирам целосно , ефективно, квалитетно , естетски и во предвидениот рок.

Изјавил: